

Нацрт Измена на А-Интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата

АЛКАЛОИД АД Скопје, Фармацевтска
хемиска козметичка индустрија,
Профитен Центар ХЕМИЈА,
КОЗМЕТИКА, БИЛКА-ПРОГРАМ
ХЕМИЈА, локација Ѓорче Петров

Адреса

Бул. Партизански Одреди бр.98а

Поштенски број и град

1000 Скопје

Број на дозвола: УП1-11/3 бр. 2548/2022

Закон за животна средина

Нацрт Измена на А-Интегрирана еколошка дозвола	i
Содржина	ii
Вовед	iii
Дозвола	1
1 Инсталација за која се издава дозволата	3
2 Работа на инсталацијата	6
2.1 Техники на управување и контрола	6
2.2 Сировини (вклучувајќи и вода)	9
2.3 Техники на работа	10
2.4 Заштита на подземните води	12
2.5 Ракување и складирање на отпадот	14
2.6 Преработка и одлагање на отпад	16
2.7 Енергетска ефикасност	17
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија	18
2.9 Бучава и вибрации	19
2.10 Мониторинг	21
2.11 Престанок на работа	23
2.12 Инсталации со повеќе оператори	23
3 Документација	24
4 Редовни извештаи	26
5 Известувања	28
6 Емисии	30
6.1 Емисии во воздух	30
6.2 Емисии во почва	46
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)	47
6.4 Емисии во канализација	48
6.5 Емисии на топлина	49
6.6 Емисии на бучава и вибрации	50
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води	53
8 Услови надвор од локацијата	54
9 Програма за подобрување	55
10 Договор за промени во пишана форма	56
Додаток 1	57
Додаток 2	58

Речник на користени поими

Аеросол	Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.
Атмосферска вода	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите.
Барање	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола
БПК	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
ГВЕ	Гранични вредности на емисија
ГИЖС	Годишен извештај за животна средина
Годишно	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
Градежен отпад и отпад од рушење	Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење: глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е договорено на друг начин.
Гранични вредности на емисија	Масата, изразена во смисла на одредени специфични параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не смеат да бидат надминати во текот на еден или повеќе временски периоди.
Граница за масен проток	Гранична вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстанција што може да биде емитирана во единица време.
dB(A)	Децибели
Ден	Секој период од 24 часа
Денски	Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за “ноќно време”).
Дневно	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат ; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
Договор	Писмен договор
Документација	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со оваа дозвола.

Двегодишно/ биенално	Еднаш на секои две години
Еколошка штета	Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 од Законот за животна средина
Зелен отпад	Отпадно дрво (не вклучувајќи импрегнирано дрво), растителни материјали како што е откос од трева и друга вегетација.
I.S.EN Инцидент	Интернационален стандард ЕН (i) итен случај; (ii) секоја емисија што не е во согласност со условите од оваа дозвола; (iii) секое надминување на дневниот капацитет на опремата за ракување со отпад; (iv) секое ниво, дадено во ова дозвола, а е достигнато или надминато, и (v) секоја индикација дека загадување на животната средина се случило или може да се случи.
Индустриски не опасен отпад	Согласно дефиницијата за “индустриски не опасен отпад” од член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад;
Инсталација	Согласно дефиницијата за “инсталација” од член 5 од Законот за животна средина : - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хавариите со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите, цевководите, машините, алатките, приватните железнички споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните градби, потребни за работа на инсталацијата.
ИСКЗ	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

ИСО	Интернационална организација за стандарди
К	Келвин (единица мерка за температура).
Капацитет/ опрема за задржување	Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал, собирници.
kPa	Кило Паскали.
Квартално	Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
Leq	Еквивалентно континуирано ниво на звук
Локација чувствителни на бучава (ЛЧБ)	Секоја резидентна кука, хотел или хостел, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.
МДКе	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји во гасовите кои се емитираат.
Месечно	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали.
Надлежен орган	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи
НДТ	Најдобри достапни техники
Неделно	За време на сите недели од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно мерење во било која недела.
Нокно време	Од 22.00 до 08.00 часот
Одржува	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да извршува функцијата.
Оператор	Согласно дефиницијата за “Оператор” од член 5 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активноста.
Полугодишно	Целиот или дел од периодите од 6 последователни месеци

Закон за животна средина

Постројка	Секое место или простор употребен за преработување или пак третман на отпадот.
Праг за масен проток	Количина на масен проток, над која се применува ограничување со МДК.
ПРЕО	Проценка на ризикот од еколошка одговорност
Прилог	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола
Примерок	Доколку контекстот на оваа дозвола не кажува нешто спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски инструменти.
ПСОВ	Пречистителна станица за отпадни води
ПУЖС	Програма за управување со животната средина
ПУРЗ	План за управување со ризикот по затворање
Работни часови	Часови/време во кое инсталацијата има дозвола/е овластена да работи.
РЗПЗМ	Регистер на загадувачи и пренос на загадувачки материи.
РК	Растворен кислород
СЧ	Суспендирани честички
Санитарен/ комунален ефлуент	Отпадни води од тоалетите, местата за миеење и кантината во инсталацијата.
Слика	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено.
Соодветно осветлување (светло)	20 лукса, мерено на ниво на почва
Стандардна Метода	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. И.С. ЕН, ИСО, ЦЕН, БС или еквивалентно).
СУЖС	Систем за управување со животната средина
Тешки метали	Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во периодниот систем на елементи - со специфична густина поголема од 4.0 г/цм ³ .
Течен отпад	Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од 2% сува материја.

X1 софтверски пакет	Софтвер кој се користи за внесување на податоци, нивно пресметување и претставување на влијанието како и информации за трошоците.
ХПК	Хемиска потрошувачка на кислород
ЦЕН (CEN)	Comité Européen De Normalisation – European Committee for Standardisation.

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 129/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22), за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за “Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови”, до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

АЛКАЛОИД АД Скопје ПЦ Хемија, Козметика, Билка-Програм Хемија, локација Ѓорче Петров, согласно Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.весник на РМ 89/05 од 21 Октомври 2005), припаѓа на инсталации определени во Прилог1, Точка **4.1 Хемиски инсталации** за производство на **базични органски хемикалии**, како што се: **(б) хидрокарбонати** што содржат кислород, како што се алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естри, ацетати, етери, пероксиди, епоксилни смоли; **4.2 Хемиски инсталации** за производство на **базични неоргански хемикалии**, како што се: **(а) гасови**, како што се амонијак, хлор или водороден хлорид, флуор или водороден флуорид, јаглеродни оксиди, сулфурни соединенија, азотни оксиди, водород, сулфур диоксид, карбонил хлорид; **(б) киселини** како што се: хромна киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводородна киселина, сулфурна киселина, олеум, сулфуреста киселина; **(в) бази** како што се: амониумхидроксид, калиумхидроксид, натриумхидроксид; **(г) соли** како што се: амониумхлорид, калиумхлорат, натриумкарбонат, перборат, сребронитрат; **4.3 Хемиски инсталации** за производство на **вештачки ѓубрива** на база на фосфор, азот или калиум (прости или сложени ѓубрива); **4.4 Хемиски инсталации** за производство на основни производи за **заштита на растенија и биоциди**; **инсталации** кои користат хемиски или биолошки процес за производство на базични фармацевтски производи. Проектиран капацитет 12500т. Број на вработени се 76 работници.

АЛКАЛОИД АД Скопје ПЦ Хемија, Козметика, Билка - Програм Хемија, се наоѓа во населбата Ѓорче Петров индустриска зона Запад, на површина од околу 95.601,8m². од кои под објекти е 20.651m² и дворно место 74950,8m².

Од аспект на географска поставеност, ако се земат во предвид растојанијата од најблиските станбени објекти, поврзаноста со останатата инфраструктура-колектор, водоводна и канализациона мрежа, патната и железничката комуникација, како и некои други особености, локалитетот поседува солидна местоположба.

Микролокациски, во непосредна близина на инсталацијата се:

- на исток бул. Илинден и река Лепенец;
- на север и северозапад ул. Волковска артерија, Железничка станица Ѓорче Петров, работните организации Адинг и Копласт-Колектив и објектот на Електро – Скопје;
- на југ и југоисток: автобазата на ЈСП Скопје-Скопје и работните организации Карпош и Технички гасови;

Најблиските станбени зони во северозападен односно западен правец од локацијата започнуваат на растојание од околу 700м, а на југоисток е населбата Влае, која започнува на растојание од околу 1000м и се простира подалеку.

Инсталацијата рационализира преку 4 составни технолошки целини-производни делови кои имаат различни технологии, како и широк и различен асортиман на производи и тоа:

- Погон Органско одделение;
- Погон неорганско одделение;
- Погон 1 Хемодијализа и Погон 2;
- Погон пакување;

Во погонот Органско одделение, се произведуваат: чисти хемикалии, хемикалии за индустриска намена, средства(хемикалии) за широка потрошувачка, и биоцидни производи;

Во погон неорганско одделение се произведуваат: чисти хемикалии, хемикалии за индустриска намена, средства(хемикалии) за широка потрошувачка, и производи за земјоделско производство;

Погонот за производство на Медицински средства е наменет за производство на: концентрирани раствори за бикарбонатна хемодијализа и течно-цврсти сетови за бикарбонатна хемодијализа;

Погонот за пакување, претставува засебен објект , изграден од цврста градба и истиот се состои од одделни простории за пакување на цврсти и течни хемикалии и запаливи течности.

Во ПЦ Хемија, Ѓорче Петров, ракувањето со суровините, горивата, хемикалиите, помошните материјали и електричната енергија се одвива според техничко-технолошките норми и барања, согласно законската регулатива и е карактеристично за сеокја од наведените компоненти.

Манипулацијата со течни, полутечни и цврсти отпадни материји генерирани од работата на инсталацијата е во согласност со законската регулатива и Процедурите за управување со отпад. ПЦ Хемија, Ѓорче Петров, нема сопствена депонија за одложување на отпад.

Евидентирани се три главни испусти од парни котли, на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздух и тоа 2 парни котли тип Wiessmann и 1 парен котел тип ТРК- Загреб.

Од погонот за неоргански синтези евидентирани се осум(8) испусти од кои еден е евидентиран како главен испуст на отпадни гасови и загадувачки супстанции, а останатите 7(седум) се помали споредни испусти.

-А4, испуст од хауба над реактор-погон за неоргански синтези од каде има емисии на азотни оксиди, сребро и водена пареа.

-А5 до А11, испусти од хауби над реактори, упарувачи, кристализатори и сушари погон за неоргански синтези од каде има емисија на водена пареа.

Од инсталацијата нема емисии во површински води. Евидентирана е една емисиона точка во градска канализација, С1 испуст на отпадна вода од пречистителна станица и Паршалов Прелив.

Нема емисии во почва и во подземни води, но не се исклучува можноста од инцидентни истекувања на хемикалии и отпадни масла.

За технолошки потреби се користи бунарска вода од три експлоатациони бунари ЕБ-1; ЕБ-2 и ЕБ-3 лоциран на КП бр.2944/5, КО Ѓорче Петров 4- Влае, општина Ѓорче Петров, Дозвола УП1-11/5 бр.555/2020 од 30.07.2020годин. Во процесот, зафатената вода рециркулира и повторно се користи, додека санитарната вода се користи од јавен водоснабдителен систем.

Познати случаи на историско загадување на теренот на локацијата на инсталацијата нема.

Производителите на лекови имаат законска обврска да ги почитуваат правилата и принципите на Добрата Производна Пракса пропишани со националните и меѓународните стандарди.

Складирањето и манипулацијата со сировини во магацинот за сировини се реализира по дефинирана процедура и во согласност со законската регулатива. Резервоарите се атестирани за складирање на запаливи течности. Преточувањето на запаливите течности од автоцистерната во резервоарите е во согласност со прописите за противпожарна заштита.

Инсталацијата, сите свои активности ги реализира во насока на постојано подобрување на технолошкиот процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со постојана грижа за животната средина.

Барањето за Измена на А-ИЕД резултира по реализиран проект на реконструкција и адаптација на веќе постоечки простор за потребите на производство на концентрати за хемодијализа. Основна цел на оваа инвестициска активност произлегува од обезбедувањето на соодветен простор за одвивање на производство, пакување и складирање на концентрати за хемодијализа. Производството на концентрати за бикарбонатна хемодијализа се изведува во Одделението за производство на концентрати во Погон 1 а со оваа промена ќе може да се реализира и во Погон 2. Концентратите на бикарбонатна хемодијализа може да бидат во форма на: концентрирани раствори-кисели или базни, со различни типови разредувања и сетови од цврсти и течни компоненти за производство на кисели концентрирани раствори, со различни типови разредувач. Технолошката постапка за добивање на концентрирани

раствори за бикарбонатна хемодијализа се базира на растворање на потребните сировини во прочистена вода.

.Алкалоид АД Скопје поседува:

- Енергетска политика на Алкалоид АД Скопје;
- Политика за интегриран систем за управување на Алкалоид АД Скопје;
- Сертификат за управување со животната средина ISO 14001:2015;**
- Сертификат за управување со квалитет ISO 9001:2015;
- Сертификат ISO 45001:2018 Систем за менаџмент со безбедност и здравје при работа;
- Сертификат ISO 13485:2016 Систем за управување со квалитет;
- Сертификат за усогласеност со начела на добра производна пракса;

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Алкалоид АД Скопје, Профитен Центар Хемија, Козметика, Билка Програм Хемија, локација Ѓорче Петров	А-ДУОП бр.11-3013/3	11.03.2014
Алкалоид АД Скопје, Профитен Центар Хемија, Козметика, Билка Програм Хемија, локација Ѓорче Петров	А-ИЕД УП1-11/3 бр.705/2021	21.01.2022

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Алкалоид АД Скопје, Профитен Центар Хемија, , Козметика, Билка Програм Хемија, локација Ѓорче Петров	Дозвола за користење на бунарска вода УП1-11/5 бр.555/2020	30.07.2020
Мислење по известување за намера-нема потреба од Елаборат за заштита на животната средина за проектот реконструкција и адаптација на веќе постоечкиот простор за производство на концентрати за хемодијализа	11-8275/2	22.12.2022

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го надлежниот орган на адресата **Плоштад Пресвета Богородица бр.3 1000 Скопје, Република Северна Македонија.**

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, член 55, став 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плнк.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120, став 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање{Бр.}	Добиено	
Барање за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола уп1-11/3 бр.705/2021	19.05.2021 год.	Доставено е барање за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола
Објава на барање за добивање на А-ИЕД, уп1-11/3 бр.705/2021.	01.06.2021год.	Објавен е текстот за објава во дневен печат и на веб страната на министерството на 17.06.2021год.
Известување уп1-11/3 бр.705/2021	. 01.06.2021год.	Доставен е примерок од барањето до Државниот инспекторат за животна средина
Известување уп1-11/3 бр.705/2021	01.06.2021год.	Доставен е примерок од барањето до општина Ѓорче Петров
Известување уп1-11/3 бр.705/2021	01.06.2021год.	Доставен е примерок од барањето до Министерство за здравство
Известување уп1-11/3 бр.705/2021	01.06.2021год.	Доставен е примерок од барањето до Град Скопје
Мислење по доставено барање за А-ИЕД уп1-11/3 бр.705/2021	06.07.2021год.	Доставено е мислење од Град Скопје, Сектор за заштита на животната средина - Нема забелешки
Мислење по доставено барање за А-ИЕД уп1-11/3 бр.705/2021	15.09.2021год.	Доставено е позитивно мислење од Министерство за здравство со забелешки и препораки.
Објава на Нацрт А-ИЕД, уп1-11/3	09.11.2021год.	Објава на текстот за Нацрт А –ИЕД

Закон за животна средина

бр.705/2021		во дневен печат на 24.11.2022год. и на веб страната на министерството.
А-интегрирана еколошка дозвола уп1-11/3 бр.705/2021	21.01.2022год.	Решение за издадена дозвола, известување до ДИЖС, до општина Ѓорче Петров, Град Скопје допис до операторот, и шест примероци од дозволата, дадени на одобрување
Известување бр.11-8012/1	15.11.2022год.	За реконструкција и адаптација на веќе постоечки простор за концентрати за хемодијализа
Одговор по известување	29.12.2022год.	Дефиниран по одржан состанок со операторот на 26.12.2022год.
Барање за Измена на А-интегрирана еколошка дозвола уп1-11/3 бр.2548/2022	28.12.2022год.	Доставено е Барање за Измена на А-интегрирана еколошка дозвола уп1-11/3 бр.705/2021 од 21.01.2022год.
Објава на Барање за Измена на А-интегрирана еколошка дозвола уп1-11/3 бр.2548/2022	17.01.2023год.	Објавен е текстот за објава на барање за измена во дневен печат и на веб страната на министерството
Известување до институции уп1-11/3 бр.2548/2022	17.01.2023год.	Доставен е примерок од барањето за измена на А-ИЕД до Државниот инспекторат за животна средина
Известување до институции уп1-11/3 бр.2548/2022	17.01.2023год.	Доставен е примерок од барањето за измена на А-ИЕД до Министерство за здравство
Известување до институции уп1-	17.01.2023год.	Доставен е примерок од

11/3 бр.2548/2022		барањето за измена на А-ИЕД до Град Скопје
Известување до институции уп1- 11/3 бр.2548/2022	17.01.2023год.	Доставен е примерок од барањето за измена на А-ИЕД до општина Ѓорче Петров
Одговор на барање за мислење уп1-11/3 бр.2548/2022	17.03.2023год.	Доставено е позитивно мислење од Министерство за здравство
Лице кое ја води постапката	Светлана Глигорова	Потпис:
Раководител на одделение за ИСКЗ	Besa Tateshi	Потпис:
Раководител на сектор за ИЗУР	Nazim Aliti	Потпис:
Управа за животна средина	Hisen Xhemaili	Потпис:

**Нацрт Измена на А-
интегрирана еколошка
дозвола**

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола: УП1-11/3 бр.2548/2022

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,51/11,123/12, 93/13,187/13, 42/14, 44/15 129/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22), го овластува:

**{Име на компанијата}: АЛКАЛОИД АД Скопје, Фармацевтска
хемиска козметичка индустрија**

со регистрирано седиште

Адреса	Бул. Александар Македонски бр.12
Поштенски број Град	1000 Скопје
Држава	Република Северна Македонија

Број на регистрација на компанијата 4053575

Да раководи со инсталацијата

Цело име на инсталацијата: АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ,
Профитен Центар ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, БИЛКА-ПРОГРАМ
ХЕМИЈА, локација Ѓорче Петров


Адреса	Бул. Партизански Одреди бр.98а
Поштенски број Град	1000 Скопје

во рамките на дозволата и условите во неа.

**МИНИСТЕР/MINISTĚR
Каја Шукова**

Нацрт Измена на А Интегрирана еколошка дозвола за АЛКАЛОИД АД Скопје, Профитен Центар Хемија,
Козметика, Билка-Програм Хемија, локација Ѓорче Петров

Закон за животна средина



1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1. Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1	Основни активности	
Активност од Прилог 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Прилог 1. Точка: 4.1(б) 4.2(а),(б),(в),(г) 4.3 4.4	4.1(б)Хидрокарбонати што содржат кислород 4.2(а),(б),(в),(г)Гасови, киселини, бази и соли 4.3Хемиски инсталации за производство на вештачки ѓубрива на база на фосфор, калиум и азот 4.4Хемиски инсталации за производство на основни производи за заштита на растенија и биоциди.	12500t/god 25000 l Погон2-Реакторски капацитет за концентрати за хемодијализа

Табела 1.1.1(б)	Основни придружни активности	
Активност	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност

/	/	/
---	---	---

- 1.1.2. Активностите овластени во условите 1.1.1. ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.

Табела 1.1.2	
Координати на инсталацијата АЛКАЛОИД АД Скопје, Проф итен Центар ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА,БИЛКА-ПРОГРАМ ХЕМИЈА-Ѓорче Петров	N: 42° 014301 E: 21° 366216



Мапа на микролокацијата Прилог I.2-2: Мапа на микролокација со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата (N 42,014301, E 21.366216)

- 1.1.3. Оваа дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22), и ништо во оваа дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.
- 1.1.4. Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите активности кои треба да се извршат според условите на дозволата стануваат дел од дозволата.
- 1.1.5. Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган.

2 Работа на инсталацијата

2.1. Техники на управување и контрола

- 2.1.1. Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.1.2 Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе ја контролира обучен персонал кој ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Управување и контрола на инсталацијата -Организациона шема на Алкалоид АД Скопје -Организациона шема на Алкалоид АД Скопје ПЦ Хемија, Козметика, Билка, Програм Хемија - Организациона шема на Корпоративни служби - Организациона шема на Служба Обезбедување на квалитет	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог III.1 -Слика III.1-1 - Слика III.1-2 -Слика III.1-3 -Слика III.1-4	19.05.2021
Сертификати за енергетска политика, за интегриран менаџмент систем, систем за управување со квалитет, систем за управување со заштита на животната средина, менаџмент со безбедност и здравје при работа, сертификат за усогласеност со начелата на Добра Производна Пракса(GMP)	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог III.1	19.05.2021
Оценка за постојната состојба со животната средина -Управување со еколошки аспекти на животната средина	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог III.2 Слика III.2-1	19.05.2021
Диспозиција на објекти	Барање за Измена на А-интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3 бр.2548/2022 Прилог II.1	28.12.2022

2.1.3. Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.

2.1.4. Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од дозволата.

- 2.1.5. Копија од оваа дозвола ќе биде достапна во секое време, за целиот персонал вклучен во изведување на работата што е предмет на барањата од дозволата.
- 2.1.6. Операторот ќе ангажира соодветно квалификуван и искусен менаџер на инсталацијата, кој ќе биде назначен како одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или номинирано, соодветно квалификувано и искусно лице, во улога на заменик, ќе биде присутен во инсталацијата во секое време во текот на работата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.
- 2.1.7. Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите во дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршувањето на нивните обврски.
- 2.1.8. Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од обуките.
- 2.1.9. Операторот ќе воспостави и одржува програма за животна средина да се обезбеди дека постои соодветна контрола на процесот во разни модули на работење. Програмата ќе ги идентификува клучните индикативни параметри за контрола на функционирањето на процесот, како и методи за идентификација за мерење и контролирање на овие параметри. Абнормалните услови во кои што се одвива процесот ќе се документираат и анализираат за да се идентификува било каква корективна активност.
- 2.1.10 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за ревизија на управувањето со животната средина со цел да се провери дали:
- Активностите за управувањето со животната средина се во согласност со програмата за управување со животната средина и дали тие се имплементирани ефикасно;
 - Ефективноста на системот за управување со животната средина во исполнување на политиката за животна средина на инсталацијата.
- 2.1.11 Распоред на целите и задачите за животната средина (РЦЗЖС)
- 2.1.11.1 Операторот ќе подготви РЦЗЖС, со временска рамка за
- исполнување на поставените цели, за временски период од минимум пет години. Распоредот ќе се разгледува годишно а настанатите измени ќе се достават до Надлежниот орган на одобрување од негова страна како дел од ГИЖС(Годишен Извештај за Животна Средина)

2.2. Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1. Операторот, согласно условите од измената на дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1., или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма

Табела 2.2.1: Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Анекс 1 Табела IV.1.1.	19.05.2021
Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Анекс 1 Табела IV.1.2	19.05.2021
Листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергии употребени и произведени во инсталацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IV.1	19.05.2021
	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3 бр.2548/2022 Прилог IV.1	28.12.2022
Безбедносни листи на основните и помошните суровини	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IV	19.05.2021
Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.1	19.05.2021
	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3 бр.2548/2022 Прилог V.1	28.12.2022
Дозвола за користење вода од бунар за технолошки потреби	–Копија на Дозвола за користење на бунарска вода УП1-11/5 бр.555/2020 од 30/07/2020 год.	24.09.2021 год.

2.2.2. Операторот ќе води Регистар на белешки за заштита и сигурност на сите суровини кои ги користи во инсталацијата.

- 2.2.3. Операторот ќе го известува Надлежниот орган за животна средина за секоја промена на суровините кои ги користи надвор од оние кои се наведени во барањето за А – ИЕД, УП1-11/3 бр.705/2021, од 19.05.2021год.. Ова известување ќе се врши, доколку за тоа има потреба.
- 2.2.4. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата на суровини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето на создавањето отпад, кој ќе се создава како резултат на одржувањето на машините и опремата. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во распоредот на цели и задачи за животната средина.
- 2.2.5. Операторот на секои 12(дванаесет)месеци ќе врши ревизија на количеството на употребена вода во инсталацијата со цел да ги идентификува начините за поефикасно користење на истата. Заклучоците од оваа ревизија ќе бидат вклучени во Извештајот дефиниран во Додаток2 (Распоред на целите и задачите за животната средина).
- 2.2.6. Операторот редовно да ја следи состојбата со квалитетот и количината на подземното водно тело и системот редовно да се одржува во исправна состојба согласно Дозволата за користење вода од подземно водно тело-бунари УП1-11/5 бр.555/2020год. од 30.07.2020год. (максималните количини на зафатена вода не смее да ги надминат дозволените количини на црпење пропишани во дозволата);
- 2.2.7. **Забелешка и препорака од Министерство за Здравство по однос на ракувањето со суровините:**
- Операторот внимателно да ракува со суровините кои имаат силен, карактеристичен и непријатен мирис може иритативно да делуваат на респираторниот систем:
- Основните суровини во погонот за производство на неоргански хемикалии со киселини и бази при што се добиваат нивни производи(како соли на соодветни киселини или соодветни бази) и органските суровини во органскиот погоако дезинфициенси или растворувачи на киселини, може да влијаат на здравјето на луѓето на различни начини: иритативно на кожата, акутна токсичност, репродуктивна токсичност(борната киселина), иритација и/или оштетување на очите итн.

2.3. Техники на работа


- 2.3.1. Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните активности	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог II	19.05.2021
Диспозиција на објектите и опремата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог II Слика бр. II.1.1 Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.1.1	19.05.2021 28.12.2022
Технолошка и организациона поставеност во ПЦ Хемија, ХКБ-Програм Хемија, Ѓорче Петров	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог II.2 Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.2.	19.05.2021 28.12.2022
Инсталирана опрема во Погон –Органско одделение, шема на технолошки процес	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, слика II.2-1	19.05.2021
Технолошка постапка за производство на концентрирани раствори за бикарбонатна хемодијализа	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.2.1 Слика 1- Дијаграм	28.12.2022
Технолошка постапка за производство на сетови за производство на кисел концентриран раствор за бикарбонатна хемодијализа	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.2.2 Слика 2-Дијаграм	28.12.2022
Простории во кои се врши производство на концентрати за хемодијализа Погон 2	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.2.3	28.12.2022
Опрема за производство на концентрати за хемодијализа-Погон 2	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.2.4	28.12.2022
Магацин за складирање на сировини за производство на концентрати за хемодијализа	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.2.5	28.12.2022

Закон за животна средина

Искористување на ресурси	Барање за Измена на А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.2548/2022, Прилог II.2.6	28.12.2022
Инсталирана опрема во Погон за производство на неоргански хемикалии- шема на технолошки процес	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, слика II.2-2	19.05.2021
Погон за производство на медицински средства- концентрати за хемодијализа-Шема на технолошки процес	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, слика II.2-3	19.05.2021
Погон-Пакување на хемикалии-Шема на процес на пакување на готов производ	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог II.2. Слика бр.II.2.-4	19.05.2021
Помошни објекти	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог II.3	19.05.2021
Развој и историја на активностите на локацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог II.4	19.05.2021
Ракување со сировини, горива, меѓупроизводи и производи	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.1	19.05.2021
Опис на управување со цврст и течен отпад во инсталацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2	19.05.2021
Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог VIII.1.	19.05.2021
Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог VIII.2	19.05.2021

- 2.3.2. Операторот ќе го минимизира бројот на застои на операциите на инсталацијата.
- 2.3.3. Операторот ќе врши редовна контрола на садовите под притисок и сите цевководи и во временски периоди согласно меѓународните стандарди за тој вид садови и инсталација и ќе го известува Надлежниот орган за нивната состојба.
- 2.3.4. Пред производство на било кој нов производ, Операторот треба да достави извештај до Надлежниот орган, со наведени процеси кои ќе бидат применети како и користени техники за минимизирање на влијанието врз медиумите на животната средина.



2.4. Заштита на подземните води

2.4.1. Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1., или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1: Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Управување и контрола на инсталацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог III	19.05.2021
Ракување со сировини, горива, меѓупроизводи и производи	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.1	19.05.2021
Процедури за управување со отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2	19.05.2021
Опис на други планирани превентивни мерки	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог XII.1	19.05.2021

2.4.2. Сировините, меѓупродуктите, производите и создадениот отпад ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.

2.4.3. Товарењето и истоварувањето на материјалите ќе се извршува на места наменети за тоа, заштитени од истурање и истекување.

2.4.4. Операторот во складиштето ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни апсорпциски материјали за да го задржат и апсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби апсорпцискиот материјал, истиот ќе се складира на соодветно место.

2.4.5. Простор за складирање

2.4.5.1 Целиот простор за складирање на резервоари и буриња, како минимум треба да има локална или оддалечена танк-вана чиј волумен не е помал од:

а. 110% од капацитетот на најголемиот сад или буре во рамките на оградената област; или

б. 25% од вкупниот волумен на супстанцијата која може да се складира во рамките на оградената област.

2.4.5.2 Целокупното истекување од оградената област ќе се третира како опасен отпад се додека Операторот не покаже дека е поинаку. Целиот течен отпад од оградените области ќе се насочи за собирање и безбедно одлагање на депонија.

2.4.5.3 Сите влезни и излезни приклучоци, вентилациони цевки и приклучоци за мерење мора да бидат во рамките на танк-ваната.

2.4.5.4 Сите садови, контејнери и буриња треба да бидат јасно означени за да се индицира нивната содржина. Означувањето треба да биде со табли поставени пред секој резервоар, буре или повеќе буриња со иста содржина.

2.4.6 Сите резервоари и цевоводи ќе се одржуваат соодветно на материјалите кои се пренесуваат низ или се складираат во нив.

2.4.7 Се задолжува операторот на инсталација да врши редовни контроли на сите садови под притисок во согласност со законската регулатива.

2.4.8 Транспортните возила и други транспортни системи треба редовно да се чистат за да се спречи било какво истекување.

2.5. Ракување и складирање на отпадот

2.5.1. Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1. или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на управување со цврст и течен отпад, генериран од инсталацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2	19.05.2021год
Процедура за управување со отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.1	19.05.2021год
Постапување-отстранување отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.1	19.05.2021год
Постапување со отпадни масла	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2	19.05.2021год
Постапување со отпадни акумулатори и батерии	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.1	19.05.2021год
Отстранување на хемиски отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.1	19.05.2021год
Видови на отпад во инсталацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.1	19.05.2021год
Копии од договори со овластени фирми за превземање на отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.2	19.05.2021год

2.5.2 Ракувањето со отпад (селектирање, собирање, класифицирање, складирање и предавање), согласно законските прописи и најдобрите достапни техники ќе биде на начин со кој ќе се обезбеди избегнување и намалување на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето.

- 2.5.3 Фармацевтскиот отпад како дел од медицинскиот отпад генериран од работата на инсталацијата (отпад од опојни дроги и психотропни супстанции од производство, контрола на квалитет и истражување и развој), кој воедно претставува и опасен отпад ќе има и посебен режим на предавање.
- 2.5.4 Садовите/контејнерите за привремено смесување на отпадот треба да бидат така избрани да овозможат непропустливост при привременото складирање. Со фокус, кога се работи за опасен отпад, да се користат садови/контејнери кои не смеат да реагираат со содржината на отпадот.

Табела 2.5.2 : Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
1.Пакување од хартија -15 01 01-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	Дневно се одложува во контејнери;	До конечно предавање на овластена компанија
2.Пакување од пластика -15 01 02-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	По потреба се одложува во пластични буриња;	До конечно предавање на овластена компанија
3.Пакување од дрво -15 01 03-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	По потреба се одложува во пластични буриња;	До конечно предавање на овластена компанија
4.Пакување од метал -15 01 04-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	По потреба се одложува во пластични буриња;	До конечно предавање на овластена компанија
5.Метали -20 01 40-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	По потреба се одложува во пластични буриња;	До конечно предавање на овластена компанија
6.Отфрлена електрична и електронска опрема -20 01 36-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	По потреба се одложува во пластични буриња;	До конечно предавање на овластена компанија
7. Отпадни преносни батерии -16 06-	Времено, селектиран на локацијата	По потреба се одложува во контејнери;	До конечно предавање на овластена компанија
8. Градежен шут(бетон, цигли, земја, керамика) -17 01 -	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	По потреба се транспортира до овластена компанија	До конечно предавање на овластена компанија

9.Комунален отпад -20 03 01-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	На локација само се селектира и предава	До конечно предавање на овластена компанија
10.Отпадни тонери за печатење што содржат опасни супстанции -08 03 17*-	Времено, селектиран на локацијата од ПЦ Хемија	На локација само се селектира и предава	До конечно предавање на овластена компанија
11. Пакување што содржи остатоци или е загадено со опасни супстанции -15 02 10*-	Времено, селектирани на локацијата од неорганско одделение	На локација само се селектира и предава	До конечно предавање на овластена компанија
12.Хемиски супстанции кои се опасни или содржат опасни супстанции -18 02 05*-	Времено, селектирани на локацијата од истражување и развој	На локација само се селектира и предава	До конечно предавање на овластена компанија

2.5.5 Операторот ќе обезбеди дека отпадот, пред да се пренесе на друго лице, соодветно ќе се спакува и ќе се означи согласно националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.

2.5.6 Операторот ќе врши ракување и складирање на отпадот (неопасен и опасен) согласно Законот за управување со отпад и Процедурите (произлезени од ИСО стандардите) за управување со отпад со дефинирани активности за видот на генерираниот отпад, одредување на место и садови за собирање на отпадот, селектирање, привремено складирање, вклучително и предавање на отпадот на овластена фирма.

2.5.7 Доколку не е одобрено на писмено од страна на Надлежниот орган, на Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со опасен отпад од друга категорија или со неопасен отпад.

2.5.8 Операторот на крајот на годината а врз основа на идентификациони формулари и дневникот за евиденција на создаден и предаден отпад ќе изготвува Годишен извештај за создаден и Годишен извештај за предаден отпад.

2.5.9 Операторот ќе се придржува кон НДТ за управување со отпад и НДТ за испитувања за намалување на отпадот.

2.5.10 За сите видови отпад наведени во табелата 2.5.2, се задолжува Операторот соодветно да постапува и да ги обновува склучените договори со овластена фирма за понатамошно постапување, или доколку фракциите од отпад немаат употребна вредност нивно депонирање.

2.5.11 Складишните површини за отпад, ќе бидат проектирани на тој начин што ќе спречат да дојде до неовластено и инцидентно испуштање на какви било загадувачки супстанции во почва, површинските и подземните води, во согласност со одредбите предвидени во релевантната легислатива.

2.6. Преработка и одлагање на отпад

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во табела 2.6.1., или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот

Опис	Документ	Дата кога е примено
Управување со отпадот	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.1	19.05.2021год
Процедури за управување со отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.1	19.05.2021год
Копии од склучени договори за искористување и отстранување на отпадот	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог V.2.2	19.05.2021год

2.6.2. Отстранувањето или рециклирањето на отпадот на самата локација ќе се одвива само во согласност на условите на оваа Дозвола и во согласност со соодветните национални и Европски законски регулативи и протоколи.

2.6.3. Операторот ќе врши преработка и одлагање на неопасен отпад согласно Законот за управување со отпад.

2.6.4 Постапување со фармацевтскиот отпад ќе се врши по обезбедено одобрение за уништување издадено од Агенција за лекови и медицински средства со вклучена спецификација на истиот.

- 2.6.5 Хемискиот отпад со поминат рок и употребените органски растворувачи ќе се предава на овластена фирма со која има договор за ваква услуга.
- 2.6.6 Отпадоците создадени на инсталацијата, како минимум, ќе бидат земени и анализирани таму каде што тоа е можно. Дополнителни примероци ќе бидат земени и тествани во случај на:
- Сомнеж дека составот на отпадот е променет, така што избраната маршрута на отпадот не е повеќе соодветна;
 - промена на дестинацијата на отстранување или рециклирање на отпадот;
- 2.6.7 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целосна евиденција, која ќе биде достапна за инспектирање од страна на овластените лица на Надлежниот орган во секое време.

2.7. Енергетска ефикасност

- 2.7.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе употребува енергија како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1 или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено

- 2.7.2. Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

- 2.7.3. Операторот ќе се придржува кон НДТ за услови за основна енергија, НДТ за основни енергетски потреби и НДТ за понатамошни услови за штедење енергија.

2.7.4 Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на издавањето на оваа Дозвола Операторот ќе изврши ревизија на енергетската ефикасност на инсталацијата. Ревизијата ќе се изврши во временски интервали како што е наложено од страна на Надлежниот орган. Операторот треба да го земе предвид секое упатство за енергетска ефикасност издадено од страна на Надлежниот орган.

2.7.5 Ревизијата ќе ги идентификува сите можности за зголемување на енергетската ефикасност а препораките од ревизијата ќе бидат вклучени во Распоредот на цели и задачи за животната средина, како што е специфицирано.

2.8. Спречување и контрола на несакани дејствија

2.8.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во табела 2.8.1. или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на други планирани превентивни мерки Спречување на несреќи и итно реагирање	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог XII.1	19.05.2021год
Опис на технологии и други техники за спречување или доколку тоа не е можно намалување на емисиите на загадувачките материи	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог VIII	19.05.2021год

2.8.2 Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола, Операторот ќе изготви документ во кој ќе биде содржана неговата политика за спречување на хаварии и ќе обезбеди истата соодветно да се применува. Политиката за спречување на хаварии ќе биде така дизајнирана да гарантира високо ниво на заштита на луѓето и животната средина со помош на соодветни средства, структури и системи на управување.

2.8.3 Операторот ќе изврши проценка на ризикот со цел да определи дали инсталацијата има потреба од постројка за задржување на водата користена

против пожари. Во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавањето на оваа Дозвола, Операторот ќе ги поднесе до Надлежниот орган проценката и извештајот со наодите и препораките.

2.8.4 Во случај да постои значителен ризик за испуштање на контаминирана вода, Операторот треба врз основа на наодите од оцената на ризикот, да подготви и имплементира, во согласност со Надлежниот орган, соодветна програма за управување со ризици. Програмата за управување со ризици треба целосно да се имплементира во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на известувањето од страна на Надлежниот орган.

2.8.5 Врз основа на Процедурата за однесување во итни случаи, Операторот треба да изготви План за постапување во итни случаи во кој точно ќе бидат дефинирани сите инциденти кои може да се случат на постројката, влијанието на инцидентот врз здравјето на луѓето и животната средина како и начинот на постапување во при секој одделен инцидент. Операторот ќе ги има предвид сите упатства за управување со ризик подготвени од страна на Надлежниот орган

2.8.6 Во случај на пожар или излевање на водата за гасење на пожари, излеаната вода треба да биде задржана. Операторот треба ја испита можноста за автоматско пренасочување на водата за гасење на пожари во зафатни базени и ова треба да биде дел од Планот за постапување во итни случаи од условот 2.8.5.

2.8.7. Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:

- го изолира изворот на било какви емисии;
- спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија;
- го процени загадувањето на животната средина, предизвикано од инцидентот;
- да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите и ефектите кои следуваат;
- го забележи датумот и местото на несреќата;
- веднаш да го известат Надлежниот орган и другите релевантни институции.

2.8.8 Во случај на несреќа Операторот во рок од 1 (еден) месец од несреќата треба да достави предлог до Надлежниот орган или друг начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има за цел да:

- идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата;
- идентификува и постави било какви други активности за санација.

2.8.9 Операторот во врска со спречување и контрола на несакани дејствија, а што е различно од претходно наведеното, ќе постапува согласно Законот за животна средина, Глава XV – Спречување и контрола на хавариите со присуство на опасни супстанции.

2.9. Бучава и вибрации

2.9.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во табела 2.9.1., доколку е во согласност со точките 2.9.2. или 2.9.3. од оваа Дозвола, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Емисии на бучава	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог VI.5	19.05.2021год
Влијанија од бучава	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог VII.8	19.05.2021год
Емисии на бучава, збирна листа на изворите на бучава	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Анекс I - Табела VI.5.1	19.05.2021год

Оценка на амбиенталната бучава	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Анекс I- Табела VII..8.1	19.05.2021год

2.9.2 Операторот треба да обезбеди, објектот каде што се одвива производството да е изграден од материјал со висок индекс на заштита од бучава со што би се обезбедило да процесот на производство не резултира зголемување на постоечкото ниво на бучава во границите на инсталацијата.

2.9.3 Операторот треба да поседува Програма за мерење на бучавата од локацијата која ќе биде доставена на одобрување до Надлежниот орган. Програмата за мерењата ќе се изврши во согласност со методологијата специфицирана во било кое упатство издадено од страна Надлежниот орган за изворите наведени во барањето за добивање Дозвола а особено за импулсивната бучава.

2.9.4 Програмата ќе биде доставена до Надлежниот орган во пишана форма најмалку 1 (еден) месец пред да се извршат мерењата.

2.9.5 Резултатите од мерењата ќе бидат ставени на располагање за инспекција на лицата овластени од страна на Надлежниот орган во било кое разумно време а краток извештај од овие записи ќе се вклучи во ГИЖС.

2.9.6. Мониторингот на индикаторите за бучава во животната средина предизвикана од извори на бучава од инсталацијата за која се издава дозвола ќе се изведува согласно националното законодавство на РМ ("Закон за заштита од бучава во животната средина", Сл. весник на РМ, бр. 79/07; "Правилник за поблиските услови во поглед на потребната опрема која треба да ја поседуваат овластени научни стручни организации и институции како и други правни и физички лица, за вршење на определени стручни работи за мониторинг на бучава", Сл. весник на РМ, бр. 152/08; "Правилник за примената на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начинот на мерење на бучава и методите за оценување со индикаторите за бучава во животната средина", Сл. весник на РМ, бр.117/08).

2.9.7. Доколку вршителот на мерење е акредитиран согласно стандардот МКС EN 17025 за мерење на индикаторите за бучава во животната средина се смета дека го исполнува условот од точка 2.9.2.

2.10. Мониторинг

2.10.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.10.1., доколку е во согласност со условите од оваа Дозвола, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.10.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Анекс 1 Табели IX.1.1 и IX.1.2	19.05.2021
Места на мониторинг и мерни места за земање на примероци	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IX.1	19.05.2021
Мониторинг на емисии во атмосфера	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IX.1.1	19.05.2021
Мониторинг на емисии во канализација	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IX.1.2	19.05.2021
Мерни места и мониторинг на животната средина	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IX.2	19.05.2021
Мониторинг на бучава во животната средина	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IX.2.1	19.05.2021
Мапа на локацијата со сите емисиони точки	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог IX. Слика IX.1-1	19.05.2021

2.10.2 Сите автоматски монитори и узоркувачи треба цело време да се во функција (освен во текот на одржување и калибрирање) додека се извршува активноста, освен доколку е поинаку договорено со Надлежниот орган во пишана форма за определен временски период. Во случај на нефункционирање на некој континуиран монитор, Операторот ќе контактира со Надлежниот орган што е

можно побрзо со цел да се постави алтернативен начин за земање примерок и мониторинг. За употреба на алтернативна опрема кога не станува збор за итни ситуации, треба да се добие одобрение од Надлежниот орган.

2.10.3 Со опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се одржува така што мониторингот да даде точни резултати за емисиите или испуштањата

2.10.4 Земањето примероци и анализата на сите загадувачи како и референтните методи за калибрирање на автоматизирани мерни системи ќе се вршат во согласност со CEN стандардите. Доколку овие стандарди не се достапни, ќе се користат ISO, национални или меѓународни стандарди кои ќе обезбедат собирање на податоци од еквивалентен научен квалитет.

2.10.5 Согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник на РМ бр. 11/2012), член 4, став 3 операторот на инсталацијата, мерењата може да ги врши преку сопствени акредитирани служби/лаборатории или преку научни и стручни организации или други правни лица, доколку се акредитирани за вршење на мерење на емисии во воздухот од стационарни извори согласно стандардот MKC EN 17025 (вршители на мерења).

2.10.6 Калибрирањето на автоматизирани системи за мерење треба да се вршат согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник на РМ бр. 11/2012). Доколку автоматизирани системи за мерење во инсталацијата не се опфатени со горенаведениот Правилник тогаш нивната калибрација ќе се врши согласно CEN стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат ISO, национални или меѓународни стандарди.

2.10.7. Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа, како што е наведено во оваа дозвола, може да се измени во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на тест резултатите.

2.10.8 Емисионите гранични вредности на емисиите во вода во оваа Дозвола ќе се толкуваат на следниот начин:

а) Континуиран мониторинг:

- Вредноста на протокот не смее да ја надмине дадената граница;
 - Вредноста за рН не смее да отстапува од специфицираниот опсег;
 - Вредноста на температурата не смее да ја надмине граничната вредност;
- б) Комбинирано (композитно) земање примероци:

- Вредноста за рН не смее да отстапува од специфицираниот опсег;

- Вредноста на температурата не смее да ја надмине граничната вредност

За параметри различни од рН, температура и проток, осу од десет последователни резултати, пресметани како средна дневна концентрација или масени емисиони вредности врз основа на композитно земање на примерок пропорционално на протокот, нема да ја надминат граничната вредност на емисија. Ниту еден поединечен резултат пресметан на сличен начин, не смее да надмине 1.2 пати од граничната вредност.

в) Земање примероци со зафат: За параметрите освен рН, температура и проток, ниту еден примерок земен со зафаќање не смее да надмине 1.2 пати од граничната вредност на емисија.

2.10.9 На оние места каде можноста за мерење на параметарот е под влијание на мешање пред емисија, тогаш во согласност со Надлежниот орган, параметарот може да се оцени пред да се случи мешањето.

2.10.10 Во случај на комбинирано земање на примероци од операции во инсталацијата, посебен комбиниран примерок или хомогенизиран подпримерок (од доволен волумен, како што е препорачано) треба да се стави во фрижидер веднаш по земањето и да се чува за проверка и користење од страна на Надлежниот орган.

2.11. Престанок на работа

2.11.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во табела 2.11.1., или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите.	Баранье за А- интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021, Прилог XIII	19.05.2021 год.

2.11.2. Операторот ќе се придржува кон Планот за престанок со работа и управување со резидуи, предложен во Поглавје XIII од Баранье за А-интегрирана еколошка дозвола, УП1-11/3 бр.705/2021.

2.11.3. Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба, по престанокот на работа на инсталацијата, од страна на операторот, ќе се врши согласно Законот за животна средина, член 120.

2.11.4 После конечен или планиран прекин за период подолг од 6 (шест) месеци, на работата на целата или на дел од локацијата каде што се изведува активност, Операторот во договор со Надлежниот орган, ќе ја предаде локацијата безбедно, односно доколку е потребно ќе ја отстрани целата почва или дел од неа, објектите или опремата или секој отпад, материјали и други супстанции кои може да предизвикаат загадување на животната средина.

2.11.5 План за престанок со работа и управување со остатоци:

2.11.5.1 Операторот ќе изготви детален план со финансиски показатели за престанок со работа или затворање на целата или на дел од локацијата. Овој План ќе се поднесе до Надлежниот орган во рок од 24 (дваесет и четири) месеци од денот на издавање на оваа Дозвола.

2.11.3.2 Планот ќе се ревидира годишно и предложените измени ќе се достават до Надлежниот орган како дел од ГИЖС.

2.11.4 Планот за управување со остатоци како минимум треба да го вклучи следното:

- Изјава за обемот на планот;
- Критериумите кои го дефинираат успешниот престанок на активностите или на некој дел од нив и кои обезбедуваат минимум влијание врз животната средина;
- Програма за постигнување на утврдените критериуми;
- Доколку е возможно, планот треба да вклучи тест програма со која ќе се покаже успешното спроведување на истиот;
- Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.

2.11.5 Во рок од 3 (три) месеци од извршување на планот, Операторот треба да поднесе до Надлежниот орган финален извештај за потврда кој ќе вклучи и сертификат за комплетирање на планот за управување со остатоци. Операторот треба да ги изврши сите потребни тестови и анализи, вклучувајќи и сертификат, онака како што бара Надлежниот орган, со цел да покаже дека не постои понатамошен ризик по животната средина.

2.11.6 Како дел од ГИЖС, Операторот треба да обезбеди годишен извештај за преземените или предвидените мерки во врска со спречување на штети по животната средина и да предвиди финансиски средства потребни за ремедијација која ќе следи по конечниот престанок со работа на инсталацијата, како и по инцидентите.

2.11.7 Како дел од мерките наведени во условот 2.11.5, Операторот треба да обезбеди финансиски средства кои ќе ги покријат обврските од условот 2.11.6. Финансиската надокнада ќе се разгледува и ревидира според потребите, но најмалку еднаш годишно. Доказ за промени или ревидирање на финансиската надокнада треба да се вклучи во годишниот извештај наведен во условот 2.11.5.

2.11.8 Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на издавањето на оваа Дозвола операторот ќе достави извештај за оваа проценка до Надлежниот орган. ПРЕО ќе се ревидира соодветно на потребите, за да се опфатат сите евентуални значајни промени на локацијата, но најмалку секои 3 (три) години по издавањето на оваа Дозвола. Резултатите од ревидирањето ќе бидат опфатени со ГИЖС.

2.12. Инсталации со повеќе оператори

- 2.12.1. Со инсталацијата за која се издава дозволата управува само еден оператор. Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2. од оваа дозвола.

3 Документација

- 3.1.1. Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:
- а** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава измената на дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
 - б** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.1.2. За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристojно време ќе бидат достапни:
- а** Специфицираната документација;
 - б** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).
- 3.1.3. Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
- 3.1.4. Специфицираните и другите документи треба:
- а** да бидат читливи;
 - б** да бидат направени што е можно побрзо;
 - ц** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
- 3.1.5. Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.
- 3.1.6. За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за
- а** составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
 - б** најдобра проценка на создадената количина отпад;
 - ц** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и

Д најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

- 3.1.7. Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.
- 3.1.8. Системите за транспорт ќе се контролираат и редовно ќе се врши инспекција, за да не настане дисперзија на материјалот или истекување. Операторот е должен да води и чува евиденција од истата.
- 3.1.10. Операторот ќе води записник од секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените активности за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне повторно случување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот, да му поднесе евиденција за инцидентот на Надлежниот орган.
- 3.1.11. Операторот ќе се придржува кон своите обврски, согласно Законот за животна средина, член 110 (Општи обврски на операторот), 111 (Обврски на носителот на А-интегрирана еколошка дозвола) и 112 (обврска за асистенција).

4 Редовни извештаи

- 4.1.1. Сите извештаи и известувања што ги бара оваа измена на дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2. Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2:
- а** во однос на наведени емисиони точки;
 - б** за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
 - ц** давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
 - д** испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок наведен во Табела Д2 во Додатокот 2

Годишен извештај за животна средина

Содржина

Емисии од инсталацијата (поднесување на РИПЗМ + согласност со ГВЕ);

Извештај за мониторинг за емисија во воздух, канализација и бучава

Извештај за управување со отпад

Извештај за управување со отпадни води,

Преглед за потрошувачка на сировини

Извештај за забелешки (жалби/поплаки).

Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година.

Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година.

Извештај за тестирање и инспекција на резервоари и цевководите.

Извештај на пријавени инциденти.

Извештај за енергетска ефикасност

Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на сировини во процесот и редукција на генерираниот отпад.

Извештај за менаџерскиот персонал на инсталацијата.

Материјален биланс за употребена вода

Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се минимизира побарувачката на вода и волуменот на создавање отпад и отпадни води.

Извештај за реализација на програма за јавно информирање

Копии од договори за соодветно постапување со различните категории отпад, отпадни води, атмосферски води;

Копија од Сертификат за животна средина

Годишниот извештај за животна средина, операторот ќе го достави до Надлежниот орган најдоцна до 31 март наредната година.

5 Известувања

5.1.1. Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:

- а** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- б** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- ц** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- д** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2. Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1. согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.

5.1.3. Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- а** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- б** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- ц** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3. (б).

5.1.4. Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- i** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- ii** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- iii** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен.

- 5.1.5. Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата која ќе биде читлива за лицата кои се надвор. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 mm на 750 mm. На таблата треба јасно да бидат прикажани:
- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
 - Работно време;
 - Името на имателот на дозволата;
 - Телефон за контакт во итни случаи надвор од работното време;
 - Референтен број на дозволата; и
 - Каде може да се добијат информации за животната средина во врска со оваа инсталација.

6 Емисии

6.1. Емисии во воздух

6.1.1. Емисиите во воздух од точките на емисија наведени во Табела 6.1.1., ќе потекнат само од изворите наведени во таа Табела (определени во Анекси-Табели и Прилог VI од Барањето за добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3 бр.705/2021 од 19.05.2021год.)

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Испуст од котел 1-Viessmann M75C 223	E: 21,22275° N: 42,05017°
A2	Испуст од котел 2-Viessmann M75C 226	E: 21,22275° N: 42,05017°
A3	Испуст од котел 3-ТРК Zagreb BKG 100A (резервен котел)	E: 21,367335° N: 42,014037°
A4	Испуст од хауба над реактор во погон за неоргански синтези (оксидо-редукциски процес) за добивање на сребрена сол	E: 21,367355° N: 42,014773°
A5-A11	Испусти од хауби над реактори, упарувачи, кристализатори и сушари(процеси на неутрализација, растворање и упарување на неоргански хемикалии) во погон за неоргански синтези	E: 21,367355° N: 42,014773°

6.1.2. Границите на емисиите во воздух за параметрите и точките на емисија наведени во Табелите 6.1.2. до 6.1.6 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3. Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табелите 6.1.2 до 6.1.6 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во тие Табели..

6.1.4. Во случај на појава на фугитивни емисии во воздух од активностите во инсталацијата, се задолжува операторот истите да ги контролира и намалува, со цел да се избегнат негативните влијанија врз животната средина.

Табела 6.1.2 : Гранични вредности на емисиите во воздухот од емисиони точки					
Параметри	А 1- Испуст од котел 1-Viessmann M75C223 Топлински влез: 5 MW, вид на гориво: природен гас				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Максимален волумен на емисија 3.825,60Nm ³ /h	Од (датум) денот на издавањето на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³) ГВЕ	
Прашина				5 mg/Nm ³	четири пати годишно
Азотни оксиди (NO _x) изразени како (NO ₂)				350 mg/Nm ³	четири пати годишно
Јаглерод монооксид (CO)				100 mg/Nm ³	четири пати годишно
Сулфурни оксиди (SO _x) изразени како (SO ₂)				35 mg/Nm ³	четири пати годишно

Висина на оџак:12м

Табела 6.1.3: Гранични вредности на емисиите во воздухот од емисиони точки

Параметри	А 2- Испуст од котел 2-Viessmann M75C 226 Топлински влез: 9 MW, вид на гориво: природен гас				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Максимален волумен на емисија 8.887,4Nm ³ /h	Од (датум) денот на издавањето на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³) ГВЕ	
Прашина				5 mg/Nm ³	четири пати годишно
Азотни оксиди (NO _x) изразени како (NO ₂)				350 mg/Nm ³	четири пати годишно
Јаглерод моноксид (CO)				100 mg/Nm ³	четири пати годишно
Сулфурни оксиди (SO _x) изразени како (SO ₂)				35 mg/Nm ³	четири пати годишно

Табела 6.1.3 а: Гранични вредности на емисиите во воздухот од емисиони точки

Параметри	А 2- Испуст од котел 2-Viessmann M75C 226 Топлински влез: 9 MW, вид на гориво: нафта				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Максимален волумен на емисија 8.887,4Nm ³ /h	Од (датум) денот на издавањето на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³) ГВЕ	
Прашина				100 mg/Nm ³	четири пати годишно
Азотни оксиди (NO _x) изразени како (NO ₂)				350 mg/Nm ³	четири пати годишно
Јаглерод моноксид (CO)				170 mg/Nm ³	четири пати годишно
Сулфурни оксиди				1700 mg/Nm ³	четири пати годишно

Закон за животна средина

(SO _x) изразени како (SO ₂)					
Гасовити неоргански соединенија на флуор изразени како HF				5 mg/Nm ³	четири пати годишно
Гасовити неоргански соединенија на хлор изразени како HCl				30 mg/Nm ³	четири пати годишно

Чаден број за горенаведените ложишта е 1, топлинските губитоци на отпаден гас се 10% а волуменски удел на кислород е 3%, освен за тешко масло за ложење за кое важи стандардот MKC B. H8.270, а чадниот број е 2.

Забелешка: Граничните вредности на емисија пропишани во Табела 6.1.3а ќе се почитуваат и применуваат во случај на користење на нафта како енергенс, зашто е потребно да биде информиран Надлежниот орган.

Висина на оџак: 12м

Табела 6.1.4 : Гранични вредности на емисиите во воздухот од емисиони точки					
Параметри	А 3- Испуст од котел 3—ТРК Zagreb BKG 100A (резервен котел) Топлински влез: 8 MW, вид на гориво: нафта				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Максимален волумен на емисија 3.825,60Nm ³ /h	Од (датум) денот на издавањето на дозволата	Концентрација (mg/m ³) ГВЕ	
Прашина				100 mg/Nm ³	Два пати годишно
Азотни оксиди (NO _x) изразени како (NO ₂)				350 mg/Nm ³	Два пати годишно
Јаглерод монооксид (CO)				100 mg/Nm ³	Два пати годишно
Сулфурни оксиди (SO _x) изразени како (SO ₂)				1700 mg/Nm ³	Два пати годишно
Гасовити неоргански соединенија на флуор изразени како HF				5 mg/Nm ³	Два пати годишно
Гасовити неоргански соединенија на хлор изразени како HCl				30 mg/Nm ³	Два пати годишно

Висина на ошак:12м

Забелешка: Параметрите за Испуст од котел 3 (резервен котел) пропишани во Табела 6.1.4 ќе се следат во случај на активирање на резервниот котел, односно кога ќе има прекин во снабдувањето со гас, следствено Операторот на инсталацијата, се задолжува за тоа да го информира Надлежниот орган и да врши мерења согласно пропишаната фреквенција.

Табела 6.1.5: Гранични вредности на емисиите во воздухот од емисиони точки				
Параметри	А 4- Испуст од хауба над реактор во погон за неоргански синтези (оксидо-редукциски процес) за добивање на сребрена сол Детали за вентилација: Дијаметар:0,45x0,2m; Висина на површина:7m			Фреквенција на мониторинг
	Емитиран волумен: 3.208,47Nm ³ /h	Од (датум) денот на издавањето на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³) ГВЕ	
Прашина			50mg/ m ³ -при масен проток >0,5kg/h 150 mg/m ³ – при масен проток ≤0,5kg/h	квартално
Оксиди на сулфур (сулфур диоксид и сулфур триоксид) изразени како сулфур диоксид SO ₂			500 (за емитиран масен проток над 5000g/h)	квартално
Оксиди на азот(азот моноксид и азот диоксид)изразени како азот диоксид- NO ₂			500 (за емитиран масен проток над 5000g/h)	квартално
Вкупен амонијак во гасовити, парни и соединенија и аеросоли – NH ₃			500 (за емитиран масен проток над 5000g/h)	квартално
ИОС-испарливи органски соединенија >50*			20	квартално

***Производство на фармацевтски производи (>50);**

****ако се користат техники што овозможуваат повторно користење на регенериран растворувач, граничната вредност на емисиите во отпадните гасови е 150;**

Граничните вредности за вкупните емисии за постоечките инсталации изнесуваат 15% од влез на растворувач.

Табела 6.1.6: Гранични вредности на емисиите во воздухот од емисиони точки				
Параметри	A5-A11 Испусти од хауби над реактори, упарувачи, кристализатори и сушари(процеси на неутрализација, растворање и упарување на неоргански хемикалии) во погон за неоргански синтези Детали за вентилација: Дијаметар:0,30x0,40m; Висина на површина:7m			Фреквенција на мониторинг
	Емитиран волумен: 3.118,6 Nm ³ /h	Од (датум) денот на издавањето на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³) ГВЕ	
Прашина			50mg/ m ³ -при масен проток >0,5kg/h 150 mg/m ³ – при масен проток ≤0,5kg/h	квартално
Оксиди на сулфур (сулфур диоксид и сулфур триоксид) изразени како сулфур диоксид SO ₂			500 (за емитиран масен проток над 5000g/h)	квартално
Оксиди на азот(азот монооксид и азот диоксид)изразени како азот диоксид- NO ₂			500 (за емитиран масен проток над 5000g/h)	квартално
Вкупен амонијак во гасовити, парни и соединенија и аеросоли – NH ₃			500 (за емитиран масен проток над 5000g/h)	квартално
ИОС-испарливи органски соединенија			20	квартално

a>50*				
-----------------	--	--	--	--

***Производство на фармацевтски производи (>50);**

****ако се користат техники што овозможуваат повторно користење на регенериран растворувач, граничната вредност на емисиите во отпадните гасови е 150;**

Граничните вредности за вкупните емисии за постоечките инсталации изнесуваат 15% од влез на растворувач.

- 6.1.5 Со цел да се спречат или да се намалат посредните и непосредните влијанија од емисиите на испарливите органски соединенија во воздухот, како и потенцијалниот ризик по човековото здравје потребно е да се земе во предвид потрошувачката на растворувачи.
- 6.1.6 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.
- 6.1.7 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.8 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се превземат да се минимизира емисијата.
- 6.1.9 Операторот треба да ги превземе сите соодветни мерки на претпазливост, со цел да се минимизира зголемувањето на емисиите за време на вклучувањата и исклучувањата на инсталацијата или на поединечниот процес.
- 6.1.10 Мерењата за утврдување на концентрациите на загадувачките супстанции на воздух и вода треба да се изведуваат репрезентативно.
- 6.1.11 Граничните вредности на емисиите во атмосферата дадени во оваа Дозвола треба да се интерпретираат на следниот начин:
- 6.1.11.1 Континуиран мониторинг:
- Ниту една 24-часовна средна вредност не смее да ја надмине граничната вредност на емисија.
 - 97% од сите 30 минутни средни вредности мерени континуирано во текот на една година не смее да надминат 1.2 пати повеќе од граничната вредност за емисија.
 - Ниту една 30минутна средна вредност не смее да биде два пати поголема од граничната вредност на емисија.
- 6.1.11.2 Дисконтинуиран мониторинг:

- За секој параметар каде што поради ограничувања при земањето примерок или аналитички ограничувања, 30 минутен примерок не е соодветен/практичен, ќе се примени соодветен период за земање примерок и добиената вредност при тоа не смее да ја надмине граничната вредност на емисија.
- За проток, ниту една средно часовна или средно дневна вредност пресметана на основа на соодветно периодично отчитување, не смее да ја надмине релевантната гранична вредност на емисија.
- За сите други параметри, ниту една 30 минутна средна вредност не смее да ја надмине граничната вредност на емисија.
- праговите за масен проток се толкуваат како количества изразени во единици kg/h , над кои се применуваат граничните вредности за концентрација. Праговите за масен проток се определуваат врз основа на единечно 30 минутно мерење(т.е добиената получасовна концентрација (kg/Nm^3) треба да се помножи со протокот на гасот (Nm^3/h) и резултатот се изразува како (kg/h).
- Границите за масен проток се пресметуваат врз основа на концентрацијата, определена како аритметичка средина во еден определен период, помножена репрезентативната вредност на протокот. Ниту една вредност така добиена не смее да ја надмине граничната вредност за масен проток.

6.1.12 Операторот ќе воспостави Програма за откривање, контрола, спречување и намалување на фугитивните емисии:

6.1.12.1 Програмата ќе вклучува:

- инвентар на фугитивни емисии од инсталацијата;
- типови на мерења(поставување на граници на откривање):
- фреквенција на мерења;
- типови на компоненти кои треба да се проверуваат, резервоари, пумпи, контролни вентили, изменувачи на топлина, конектори, фланши итн.

6.1.13 Границите на концентрација и волуменот на протокот за емисии во атмосфера специфицирани во оваа Дозвола треба да се постигнат без воведување на воздух за разрежување и треба да се базираат на волумен на гасот под стандардни услови и тоа:

6.1.13.1 Во случај на гасови што не потекнуваат од согорување:

*температура од 273K и притисок од 101.3kPa(без корекција на содржина на кислород или вода);

6.1.13.2 Во случај на гасови од согорување:

*температура од 273K и притисок од 101.3kPa сув гас; 3% кислород за течни и гасни горива; 6% кислород за цврсти горива.

6.2. Емисии во почва

6.2.1. Нема да има емисии во почвата.

6.2.2 Се задолжува Операторот на периодичен мониторинг најмалку еднаш во период од 5(пет)години за подземни води и секои 10(десет)години на почва, освен ако таквиот мониторинг е базиран на систематска проценка на ризикот од загадување.

6.2.3 Не се дозволува складирање на отпад во рамките на инсталацијата во период подолг од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување, или во период подолг од 3(три)години доколку отпадот е наменет за третман и преработка, освен ако тоа е дозволено во оваа дозвола.

6.3. Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Од инсталацијата за која се издава оваа Дозвола нема да има емисии во вода

6.4. Емисии во канализација

- 6.4.1. Емисиите во канализација од точките на емисија наведени во Табела 6.4.1. ќе потекнуваат само од изворите наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 : Точка на емисија во канализација		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
С1-мерна шахта	Отпадна вода од пречистителна станица (Паршалов прелив)	Е: 21, 369688 N: 42,014800

Забелешка: Отпадните води од инсталацијата се влеваат во Градска колекторска канализациона мрежа а локацијата на поврзување со канализацијата е источна страна, надвор од границата на Инсталацијата.

Генерираните отпадни води преку пречистителна станица и Паршалов Прелив се влеваат во градската канализациона мрежа.

- 6.4.2. Границите на емисија во канализацијата за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табелите нема да бидат пречекорени во соодветниот период.
- 6.4.3. Временските периоди од Табелите соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.

Табела 6.4.2 Граници на емисии во канализација- С1-мерна шахта
Проток: 130.000 m³/god
Просечно/ден: 356m³

Параметар	ГВЕ (mg/l)	Фреквенција на мониторинг
Боја	без	месечно
Мирис	без	месечно
pH	6,5-9,5	месечно
Суспендирани материи	----mg /l	месечно
БПК5 *	250 mg O ₂ /l	месечно
ХПК *	700 mg O ₂ /l	месечно
Нитрити	10 mg N/l	месечно
Нитрати **	----mg N/l	месечно
Хлориди**	----mg /l	месечно
Флуориди (F- mg/l растопени)	20,0 mg/l	месечно
Сулфиди (S)-растопени	1,0 mg/l	месечно
Арсен(As)	0,1 mg/l	месечно
Сребро (Ag)	0,1 mg/l	месечно
Никел (Ni)	0,5 mg/l	месечно
Олово (Pb)	0,5 mg/l	месечно
Цинк (Zn)	2 mg/l	месечно
Цијаниди (CN) слободни	0,1 mg/l	месечно
Бакар (Cu)	0,5 mg/l	месечно
Железо (Fe)	2 mg/l	месечно
Фосфор елементарен	----mg P/l	месечно
Хром (Cr ⁶⁺)	0,1 mg/l	месечно
Хлор вкупен (Cl ₂ mg/l)	1,0 mg/l	месечно
Вкупен органски јаглерод BOJ **	----mg C/l	месечно
Амониум јон (NH ₄)**	----mg N/l	месечно
Токсичност G _D	5-10TU	месечно

- Пропишаните ГВЕ за параметрите БПК5 и ХПК на ефлуентот кој се испушта во канализационен систем се земени по исклучок од оние што треба да бидат определени во договорите за испуштање во канализационен систем.

** ГВЕ за одделни параметри на ефлуентот кој се испушта во канализационен систем да бидат определени со договорите за вршење услуги за собирање, одведување и прочистување на урбана отпадна вода.

Забелешка: Доколку извештаите од анализите за Пропишаните ГВЕ за параметрите: сулфиди(растопени), арсен, хром, слободен хлор и никел, во првите три месеци од денот на издавање на дозволата, покажат дека истите не се присутни или во многу ниски концентрации, не е задолжително понатамошно следење на истите.

- 6.4.4 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција.
- 6.4.5 Нема да има испуштања на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.
- 6.4.6 Отпадната вода не треба да се разредува со цел емисиите да се усогласат со граничните вредности на емисии.
- 6.4.7 Операторот треба да се осигура дека е направено се што е можно во минимизирањето на волуменот на употребена вода како клучен чекор во упавувањето со индустриски води.
- 6.4.8 Кај комуналните води минимизирањето на волуменот на водите од канализацијата е фактор за намалување на потребата за дезинфекција на крајниот ефлуент од канализација пред нејзино испуштање.

6.5. Емисии на топлина – Нема

- 6.5.1. Нема да има термално испуштање во канализација кое ќе има влијание врз животната средина.

6.6 Емисии на бучава и вибрации

- 6.6.1. Граничните вредности за основните индикатори за бучава во животната средина предизвикана од извори на бучава од инсталацијата за која се издава оваа дозвола ќе бидат во согласност со националното законодавство на РМ ("Одлука за утврдување под кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава", Сл. Весник на РМ, бр. 1/09; "Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина", Сл. Весник на РМ, бр. 147/08).

6.6.2 Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава, дадени подолу, на местата специфицирани како осетливи на бучава (Мапа во Прилог VI.5 од барањето за Дозвола, означени како мерни места од N1 до N5), вклучително и мерните места за следење на амбиенталната бучава означени од AN1-AN5)

Табела 6.6.1 : Точка на емисија на бучава		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
N1	На 10м од вентилатор од котлара	E: 21, 367000 N: 42, 014125
N2	На 30м од вентилатор од котлара	E: 21, 366618 N: 42, 014600
N3	2 до 3м пред погон за неоргански синтези	E: 21, 366899 N: 42, 015258
N4	Пумпна станица за резервоари	E: 21, 367337 N: 42, 016042
N5	Во близина на органски дел Алмис	E: 21, 368257 N: 42, 015517

Табела 6.6.2 : Точка на емисија на амбиентална бучава		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
AN1	Јужна граница на инсталацијата	E: 21, 366125 N: 42, 011983
AN2	Источна граница на инсталацијата	E: 21, 370220 N: 42, 013725
AN3	Северна граница на инсталацијата	E: 21, 366439 N: 42, 017467
AN4	Западна граница на инсталацијата	E: 21, 364083 N: 42, 014892
AN5	Југозападна граница на инсталацијата	E: 21, 360560 N: 42, 011699

Табела 6.6.2: Гранични вредности за индикатори на бучава во животната средина					
Параметри	Ниво на звучен притисок на граници од инсталацијата				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	L (dB)	Од (датум)	L (dB) ГВЕ	
L _д	До денот на издавањето на дозволата	70	Од денот на издавањето на дозволата	70	Годишно
L _в	До денот на издавањето на дозволата	70	Од денот на издавањето на дозволата	70	Годишно
L _н	До денот на издавањето на дозволата	60	Од денот на издавањето на дозволата	60	Годишно

6.6.3 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да е во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

7.1. Од инсталацијата за која се издава дозвола има трансфер на отпадната вода во пречистителна станица пред истите да бидат испуштени во канализациона мрежа.

За пречистување на отпадните води од инсталацијата изградена е Пречистителна станица, која е димензионирана така да ги прифаќа отпадните води од погоните на неорганско одделение, органско одделение, одделение за пакување хемикалии и производство на фармацевтски суровини. Пречистителната станица се состои од: хомогенизатор, неутрализатор, таложници, поле за одложување и сушење мил.Пречистувањето се реализира преку: груба филтрација, хомогенизација, неутрализација, таложење, депонирање и испуштање.

8 Услови надвор од локацијата

8.1 Локациски, местоположбата на инсталацијата од аспект на географска поставеност е солидна, ако се имаат во предвид растојанијата од најблиските станбени објекти, поврзаноста со останатата инфраструктура-колекторска, водоводна и канализациона мрежа, патната и железничката комуникација како и некои други особености. Најблиските станбени зони во северозападен, односно западен правец од локацијата започнуваат на растојание од околу 700м, а на југоисток е населбата Влае на растојание од околу 1000м.

8.2. Операторот е должен во случај на нарушување на амбиенталниот воздух во околината со непосредно влијание од неговата активност и покрај задоволувањето на поставените гранични вредности на емисија, како резултат на отстапување од вобичаените атмосферски движења, да превземе соодветни мерки во процесот на производство, а со цел на намалување на создаденото загадување.

8.3. Операторот се задолжува во духот на добар стопанственик да има непосредни контакти со месното население и установите во зоната навлијание на нивните активности, со презентирање на резултати од мерења и активности кои се превземаат за создавање и одржување на прифатливи услови на живеење.

9 Програма за подобрување

9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1., заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Ознака	Мерка	Цел на мерката	Датум на реализација
1.	Редовно одржување на испустите од котларските системи (отсолување и одмуѓување на парниот котел);	Намалување на емисиите во воздух	Трет квартал-2021 Редовно (два пати) во текот на годината
2.	Редовно одржување на системите за отстранување на фина прашина од производство хемија(замена на филтри, подмачкување и промена на лагери на мотор);	Намалување на емисиите во воздух	Трет квартал -2021 Редовно (два пати) во текот на годината
3.	Санација на цевководната инфраструктура од производните погони на програма хемија.	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	четврт квартал 2021
4.	Санација и корекција/реконструкција на дел од подземен цевковод за атмосферска и технолошка вода	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	четврт квартал 2022
5.	Санација и отстранување на еродирана почва, отпад од листови и непотребни нгрмушести растенија околу објект за третман на отпадни води пред паршалов премин.	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	четврт квартал 2022
6.	Санација на хидротехнички делови од објект за третман на отпадни води (резервоар, пумпна станица, мешалка, таложник)пред паршалов премин.	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	четврт квартал 2022
7.	Санација на паршалов премин	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	Четврти квартал 2022
8.	Редовно одржување на цевководната инфраструктура од производните погони на програма хемија (проверка на проток и снимање на можни оштетувања)	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	Редовно (два пати) во текот на годината
9.	Редовно одржување на		

Закон за животна средина

	простор околу објект за третман на отпадни води(отстранување на еродирана почва, отпад од листови и непотребни грмушести растенија);	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	Редовно (два пати) во текот на годината
10.	Редовна проверка/одржување на подземна цевководна структура (проверка на проток и снимање на можни оштетувања)	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	Редовно (два пати) во текот на годината
11.	Редовно одржување на хидротехничките делови од објект за третман на отпадни води (резервоар, пумпна станица, мешалка, таложник, чистење на таложник и резервоар, отстранување на отпадна мил, проверка и сервис на пумпи);	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	Редовно (два пати) во текот на годината
12.	Редовна проверка/одржување на паршалов премин(чистење на таложник и резервоар, отстранување на отпадна мил);	Подобрување на третманот на отпадните води; намалување на емисиите во водите;	Редовно (два пати) во текот на годината
13.	Континуирано зголемување на количината на селектиран отпад(како удел од вкупниот генериран отпад), намалување на количините на депониран отпад од вкупниот генериран отпад(намалување на отпад предаден за депонирање);	Зголемување на ефикасноста на селектирање на отпад;подобрување на управувањето со отпадот;	Континуирана мерка
14.	Континуирано усогласување со националните законски прописи и уредбите на европската унија од областа на животната средина како и со најдобрите достапни техники за дејноста	Усогласеност со законските прописи;континуирано подобрување;	Континуирана мерка
15.	Постапување на цели за заштита на животната средина и редовно преиспитување на истите	Континуирано подобрување	Редовно секоја година

Закон за животна средина

16.	Идентификација на мерни индикатори за влијанијата врз животната средина	Континуирано подобрување	Редовно секоја година
17.	Редовен мониторинг на мерните индикатори за влијанијата врз животната средина	Континуирано подобрување	Редовно (2пати) во текот на годината
18.	Оцена на влијанијата врз животната средина (изработка на environmental master plan) при започнување на нов произведен процес	Континуирано подобрување	при започнување на нов произведен процес
19.	Ревизија на environmental master plan за секој произведен процес	Оценка на влијанијата врз животната средина од секој произведен процес; континуирано подобрување	Четврт квартал во 2021

10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството " или како што е друго договорено написмено" се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ќе даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементацијата на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

10.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работи поврзани со неа, а кои се од типот на:

а). Материјална промена или зголемување на:

- природата или количината на било која емисија;
- системите за намалување/третман или преработка;
- опсегот на процесите што се изведуваат;
- горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или

создадениот отпад, или

б). Било какви промени на:

- инфраструктурата на управување со локацијата или контрола со несакано еколошко влијание;

- набавувачите кои би имале влијание врз животната средина

ќе се изведат или ќе започнат со претходно известување за тоа, и со договор со Надлежниот орган.

Додаток 1

Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува:
 - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- ☐ Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- ☐ Име ☐ Пошта.....
- ☐ Потпис ☐ Датум
- ☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Извештај	Фреквенција на извештајот Белешка1	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	до 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5(пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	Квартално	10(Десет) дена од истекот на кварталот за кое е поднесен извештај
Мониторинг на вода		Согласно дозволата за користење на бунарска вода
Мониторинг на отпадни води	месечно	10(Десет) дена од истекот на месецот за кое е поднесен извештај
Мониторинг на бучава	Годишно	10(Десет) дена од истекот на годината за кое е поднесен извештај
Распоред на цели и задачи	На секои 5(пет) години, со годишно ревидирање	3(три) месеци претходно, пред започнувањето на развојот
Ревизија на генериран отпад	Годишно	до 31-ви март секоја година
Ревизија на употребата на вода	Годишно	до 31-ви март секоја година
Ревизија за енергетската ефикасност	Еднаш	до 31-ви март секоја година

Закон за животна средина

Параметар	Точка на емисија	Период на давање извештаи	Почеток на периодот
Прашина	A1, A2, A3, A4, A5-A11	квартално и 2пати годишно за A3	Од денот на издавање на оваа дозвола
СО-јаглерод моноксид	A1, A2, A3	квартално и 2пати годишно за A3	Од денот на издавање на оваа дозвола
Азотни оксиди изразени како (NO ₂)	A1, A2, A3, A4, A5-A11	квартално и 2пати годишно за A3	Од денот на издавање на оваа дозвола
Сулфурни оксиди изразени како (SO ₂)	A1, A2, A3, A4, A5-A11	квартално и 2пати годишно за A3	Од денот на издавање на оваа дозвола
Гасовити неоргански соединенија на флуор изразени како HF	A2, A3	квартално и 2пати годишно за A3	Од денот на издавање на оваа дозвола
Гасовити неоргански соединенија на хлор изразени како HCl	A2, A3	квартално и 2пати годишно за A3	Од денот на издавање на оваа дозвола
Вкупен амонијак во гасовити, парни и соединенија и аеросоли –NH ₃	A4,A5-A11	квартално	Од денот на издавање на оваа дозвола
ИОС-испарливи органски соединенија	A4,A5-A11	квартално	Од денот на издавање на оваа дозвола
Мирис и боја	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
pH	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
БПК5	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Суспендирани материи	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
ХПК	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Нитрити	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Нитрати	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола

Закон за животна средина

Хлориди	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Флуориди	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Сулфиди	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Бакар	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Железо	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Фосфор	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Хром	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Вкупен органски јаглерод	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Амониум	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Арсен	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Сребро	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Никел	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Олово	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Цинк	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Цијаниди	C1	Месечно	Од денот на издавање на

Закон за животна средина

			оваа дозвола
Хлор-вкупен	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Токсичност	C1	Месечно	Од денот на издавање на оваа дозвола
Бучава	N1, N2,N3, N4,N5	Годишно	Од денот на издавање на оваа дозвола